



Службен гласник на општина Долнени
Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit

<p>Службениот гласник на општина Долнени излегува по потреба Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit del sipas nevojës</p>	<p>14.11. 2014 Бр./nr. 12, Година/viti 2014 Долнени/Dollnen</p>	<p>Ж-сметака xhiro-llog. 300020000212077 ДБ/NT: 6021067000004 Тел-Tel: 048/453-210</p>
---	---	--

<p>Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:</p> <p style="text-align: center;">З А К Л У Ч О К</p> <p>За измени и дополнувања Статутот на општина Долнени</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Се прогласува, Одлука за измени и дополнувања на Статутот на општина Долнени бр.07-1900/2 донесена од советот на општина Долнени на ден 07.11.2014 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. <p>№08-1973/1 14.11.2014 год.</p> <p style="text-align: right;">Градоначалник Боше Милошески Долнени</p>	<p>Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e solli këtë:</p> <p style="text-align: center;">K O N K L U Z Ë</p> <p>Për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të komunës së Dollnenit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shpallet vendim për ndryshim dhe plotësim të statutit të komunës së Dollnenit me nr. 07-1900/02 e sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit më datën 07.11.2014. 2. Konkluzo do të shpallet në Buletin zyrtar të komunës së Dollnenit <p>Nr. 08-1973/1 14.11.2014</p> <p style="text-align: right;">Prefekti Boshe Millosheski Dollnen</p>
<p>Врз основа на член 36, став 1, алинеја 1 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 05/2002), член 28, став 1, алинеја 1 од Статутот на општина Долнени („Службен гласник на општина Долнени,, бр. 08/05) а во врска со Националната стратегија за млади на Република Македонија, Советот на општина Долнени на 24-та седница, одржана на 07.11.2014 ја донесе следната</p> <p style="text-align: center;">СТАТУТАРНА ОДЛУКА</p> <p>За измени на Статутот на општина Долнени</p> <p style="text-align: center;">Член 1</p> <p>Во статутот на локалната самоуправа Долнени Глава V – ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА</p> <p>По член 28 се додаваат нови членови, кои гласаат:</p> <p style="text-align: center;">Член 28-а</p> <p>СОВЕТ НА МЛАДИ</p> <p>Во општината се формира Совет на млади како советодавно тело на општината со цел младите активно да се вклучат во Јавниот живот на општината</p> <p>Млади се жители на општината на возраст од 15 до 30 години живот</p> <p>Младите од став 1 на оваа одлука можат да бидат избрани за претседател и заменик претседател на Советот на млади на општина Долнени, само ако се со место на живеење во општина Долнени</p> <p style="text-align: center;">Член 128-б</p> <p>Одлука за основање на Совет на млади ја донесува Советот на општината врз основа на позитивните законски прописи</p>	<p>Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, alineja 3 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr 05/02) dhe në pajtim me nenin 28, paragrafi 1 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 05/2002), dhe në lidhje me strategjinë nacionale të Republikës së Maqedonisë për të rinj Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e 24 të mbajtur më 07.11.2014 e solli këtë:</p> <p style="text-align: center;">VENDIM STATUTAR</p> <p>Për ndryshimin e Statutit të komunës së Dollnenit</p> <p style="text-align: center;">Neni 1</p> <p>Në Statutin e vetëqeverisjes lokale Dollnen: Kapitulli V – ORGANIZIMI DHE PUNA E ORGANEVE TË KOMUNËS</p> <p>Pas nenit 28 shtohen nene të rinj siç vijojnë:</p> <p style="text-align: center;">Neni 28 а</p> <p style="text-align: center;">Këshill për të Rinj</p> <p>Në komunë tehemlohet Këshill për të Rinj si trup këshilldhënës të komunës me qëllim që të rinjtë në mënyrë aktive të përfshihen në jetën publike të komunës.</p> <p>Të rinj janë banorët e komunës së moshës 15 deri në 30 vjet jete.</p> <p>Të rinjtë nga paragrafi 1i këtij vendimi mund të zgjedhen për kryetar ose zëvendës kryetar të Këshillit për të Rinj në komunën e Dollnenit vetëm nëse janë me vendbanim në komunën e Dollnenit.</p> <p style="text-align: center;">Neni 128-б</p> <p>Vendimin për themelimin e Këshillit për të Rinj e sjell Këshilli i komunës në bazë të rregullave ligjore pozitive.</p> <p style="text-align: center;">Neni 128-v</p> <p>Këshilli për të Rinj në komunë i kryen këto punë: - Debaton në seanca të Kuvendit për të Rinj për çështje të rëndësishme për punën e tyre;</p>

Член 128-в

Советот на млади во општината ги врши следните работи:

- Расправа на седници на Советот на млади за прашања значајни за нивната работа;
- Расправа за прашања за кои се расправа на Советот на општината а се од интерес за работата на младите;
- Предлага на Советот на општината одлуки, програми и други акти од значење за унапредување на положбата на младите и решавање на нивните проблеми;
- Му адава мислење на советот на општината за конкретните одлуки, кои треба да ги донесе;
- Соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади донесени од страна на општината;
- Изработува извештаи до надлежните органи за проблемите на младите, а по потреба донесува програма за отстранување на настанатите проблеми и подобрување на положбата на младите на локално ниво;
- Организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања;
- Информира и промовира за активностите на Советот за млади;
- Ја поттикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од другите општини;
- По потреба повикува претставник на Советот на општината на своите седници;

, Врши и други работи од интерес за младите.

Член 128-г

Советот на млади има пет члена.

Советот на општината покренува постапка за избор на членови на Советот за млади со Јавен повик.

Кандидатите за членови на Советот на млади ги предлагаат: Невладини организации и здруженија на млади, ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организирање на младите.

Врз основа на писмените предлози од предлагачите на предлог комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, Советот на општината го избира и разрешува Советот на млади.

Советот на млади од своите редови избира претседател и заменик, согласно деловникот за работа на Советот на младите.

Член 128-д

Членовите на Советот се избираат на четири години

Советот на општината може да разреши член на Советот на млади и пред истекот на мандатот на лично барање, ако наполни 30 години живот, ако отсуствува од седниците на советот на млади и ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор во траење подолго од шест месеци.

Член 128-ѓ

Советот на млади одржува редовни седници по потреба, но најмалку еднаш во два месеци.

Седниците ги свикува и со нив заседава претседателот на Советот на млади.

Претседателот на советот е должен да свикува вонредна седница на советот на млади на предлог од најмалку 1/3 од членовите на Советот на младите.

Советот на млади ги донесува одлуките од мнозинството гласови ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупно избраните членови на советот на младите.

Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловникот за работа на Советот на млади.

Совет на млади може да формира постојни и повремени работни тела за потесни кругови на делување, на организирање на форуми, трибини и работилници за поедини возрасни групи на млади или за проблеми кои ги загрижуваат младите.

Член 128-е

Советот на млади носи програма за работа на Советот на млади и ја доставува до Советот на општината за секоја календарска година.

Програмата ги држи следните активности:

- Учество во креирање и следење на локалната самоуправа за работа

- Дебатон për çështje, për të cilat debatohet në Këshillin e komunës, ndërsa janë me interes për punën e të rinjve;

- I propozon Këshillit të komunës programe dhe akte tjera me rëndësi për të rinjtë në komunë;

- I propozon Këshillit të komunës të debatojë për çështje që janë me rëndësi për përmirësimin e gjendjes së të rinjve dhe zgjidhjen e problemeve të tyre;

- I jep mendim Këshillit të komunës për vendimet konkrete që duhet t'i sjell;

- Bashkëpunon në përpunimin dhe e ndjek zbatimin e akteve lokale për të rinj të sjellur nga ana e komunsës;

- Përpunon raporte deri te organet kompetente për problemet e të rinjve dhe sipas nevojës propozon sjelljen e programeve për mënjanimin e problemeve të krijuara dhe përmirësimin e gjendjes së të rinjve në nive lokal;

- Organizon punëtori, ligjëron në tribuna, fushat, maniifestme dhe aktivitete tjera në lidhje me çështjet rinore;

- Informon dhe promovon për aktivitetet e Këshillit për të Rinj;

- E nxit bashkëpunimin e ndërsjellë ndërkomunal dhe këmbinimin e përvojave me të rinjtë nga komunat tjera;

- Sipas nevojës thirr përfaqësues të Këshillit të komunës ne seancat e veta;

- Kryen edhe punë tjera me interes për të rinjtë.

Neni 128-g

Këshilli për të Rinj ka pesë anëtarë.

Këshilli i komunës ngre procedurë për zgjidhjen e anëtarëve në Këshillin për të Rinj me thirrje publike.

Kandidatët për anëtarë në Këshillin për të Rinj i propozojnë:

Organizatat joqeveritare dhe shoqatat për të rinj, Këshillat e nxënësve, Këshillat e studentëve dhe forma tjera të regjistruara të organizimit të të rinjve.

Në bazë të propozimeve me shkrim nga propozuesit e propozimit, komisionit për çështje mandati, zgjedhje dhe emërime, Këshilli i komunës e zgjedh dhe shkarkon Këshillin për të Rinj.

Këshilli për të Rinj nga rradhët e tij zgjedh kryetar dhe zëvendës në pajtim me Rregulloren për Punë të Këshillit për të Rinj.

Neni 128-d

Anëtarët e Këshillit për të Rinj zgjedhen për katër vjet.

Këshilli i komunës mund të shkarkojë anëtar të Këshillit për të Rinj edhe para përfundimit të mandatit me kërkesë personale nëse i mbush 30 vjet jetë, nëse mungon nga seancat e Këshillit për të Rinj dhe nëse me aktgjykim tëplotfuqishëm është i dënuar me dënim të pakushtëzuar me burg në afat më të gjatë se gjashtë muaj.

Neni 128-gj

Këshilli për të rinj mban seanca të rregullta, sipas nevojës së paku njëherë në dy muaj.

Seancat i thirr dhe me to udhëheq kryetari i Këshillit për të Rinj.

Kryetari i Këshillit është i detyruar të thirr seancë të jashtëzakonshme të Këshillit për të Rinj me propozim së paku të 1/3 të anëtarëve të Këshillit për të Rinj.

Këshilli për të Rinj i sjell vendimet me shumicë votash nëse në seancë marin pjesë shumica nga anëtarët e zgjedhur të Këshillit për të Rinj.

Mënyra e punës së Këshillit për të Rinj më afërsisht rregullohet me Rregulloren për punën e Këshillit për të Rinj.

Këshilli për të Rinj mund të themeloj trupa pune të përhershme ose të përkohshme për qarqe veprimi më të ngushtë, në organizimin e forumeve, tribunave dhe punëtorive për grupe të veçanta të të riturish të rinjsh ose për probleme që i brengosin të rinjtë.

Neni 128-e

Këshilli për të Rinj sjell program për punën e Këshillit për të Rinj dhe e dorëzon deri te Këshilli i komunës për çdo vit kalendarik.

Programi i përmban aktivitetet vijuese:

- Merr pjesë në krijimin dhe ndjekeen e programit lokal për punë

<p>советот, со мандат од 4 години без можност за повторен избор. Претседателот го застапува и претставува Советот на млади. Претседателот на Советот на млади ги свикува и раководи со седниците на Советот на млади во општината, се грижи за организацијата и работата на Советот на млади.</p> <p align="center">Член 4</p> <p>Советот на млади во општината ги врши следните работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разгледува прашања кои се важни за работата на Советот на млади; - донесува Деловник за работа на Советот на млади; - го избира и разрешува претседателот на Советот на млади; - учествува во работата на Младинскиот парламент и именува свој член во истиот; - поднесува предлози до Советот на Општина Долнени за идентификувани проблеми на младите на локално ниво и начини за нивно можно решавање; - поднесува предлози до Советот на Општина Долнени за донесување одлуки, програми и други акти за подобрување на состојбата на младите на локално ниво; - дава мислење по одлуки, програми и други акти кои се од надлежност на Советот на Општина Долнени, а кои ги засегаат младите на локално ниво; - изработува извештаи до надлежните органи за програмите на младите, а по потреба предлага и донесува Програма за решавање на проблемите, со цел подобрување на состојбата на млади на локално ниво; - предлага мерки за остварување и спроведување на одлуки и програми за грижа на млади; - организира работилници, предавања трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања; - информира и промовира за активностите на Советот на млади; - поттикнува соработка со младински организации од други градови на Република Македонија и - врши други работи. <p align="center">Член 5</p> <p>Советот на млади одржува редовни седници најмалку еднаш месечно. Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на советот. Претседателот на Советот на млади е должен да свика вооредна седница на предлог на најмалку двајца членови. Седниците се јавни.</p> <p align="center">Член 6</p> <p>Советот на млади одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот.</p> <p align="center">Член 7</p> <p>Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловник за работа на Советот на млади. Деловникот се усвојува со мнозинство гласови на членовите на Советот на општина Долнени.</p> <p align="center">Член 8</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Долнени“.</p> <p align="right">Претседател на Советот На општина Долнени Хусеин Хасановиќ с.р</p>	<p>Крыетари е пѐрфаџесон dhe prezanton Кѐшиллин пѐр тѐ Ринј. Крыетари i Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј i thirr dhe drejton seancat e Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј нѐ комунѐ, kujdeset пѐр organizimin dhe punѐn e Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј.</p> <p align="center">Нени 4</p> <p>Кѐшилли пѐр тѐ Ринј нѐ комунѐ i kryen aktivitetet vijuese.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shqyrton џeshtje, тѐ cilat janѐ тѐ рѐндѐsishme пѐр punѐn e Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј; - Sjell rregullore пѐр punѐ e Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј; - E zgjedh dhe shkarkon kryetarin e Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј; - Merr pjesѐ нѐ punѐt e parlamentit rinor dhe emѐron anѐтарin e vet нѐ тѐ нѐјтин; - Parashtron propozime deri te Кѐшилли i komunѐs sѐ Dollnenit пѐр probleme тѐ идентификуара тѐ тѐ rinjve нѐ nivel lokal dhe мѐнѐра тѐ ndryshme пѐр zgjidhjen e mundshme тѐ tyre; - Parashtron propozime deri te Кѐшилли i komunѐs sѐ Dollnenit пѐр sjelljen e vendimeve, programeve dhe akteve tjera пѐр пѐрмирѐsimin e gjendjes sѐ тѐ rinjve нѐ nivel lokal; - Jep mendim пѐр vendime, programe dhe akte tjera, тѐ cilat janѐ нѐн kompetencѐn e komunѐs sѐ Dollnenit, e тѐ cilat i prekin тѐ rinjtѐ нѐ nivel lokal; - Pѐrpunon raporte deri te organet kompetente пѐр programet e тѐ rinjve, ndѐrsa sipas nevojѐs propozon dhe sjell program пѐр zgjidhjen e problemeve me qѐllim тѐ пѐрмирѐsimit тѐ gjendjes sѐ тѐ rinjve нѐ nivel lokal; - Propozon masa пѐр realizimin dhe zbatimin e vendimeve dhe programeve пѐр kujdesin e тѐ rinjve; - Organizon punѐtori, ligjѐrata, tribuna, fushata, manifestime dhe aktivitete tjera нѐ lidhje me џeshtjet rinore; - Informon dhe promovon пѐр aktivitetet e Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј; - Nxit bashkѐpunim me organizatat rinore nga tjera qytete тѐ Republikѐs sѐ Maqedonisѐ; - Kryen punѐ tjera, <p align="center">Нени 5</p> <p>Кѐшилли пѐр тѐ Ринј mban seanca тѐ rregullta sѐ paku нѐј herѐ нѐ muaj; Seancat i thirr dhe me to kryeson kryetari i Кѐшиллит; Крыетари i Кѐшиллит i тѐ Ринј ѐshtѐ i detyruar тѐ thirr seancѐ тѐ jashtѐzakonshme нѐ propozim sѐ paku тѐ dy anѐтарѐve тѐ Кѐшиллит; Seancat janѐ publike.</p> <p align="center">Нени 6</p> <p>Кѐшилли пѐр тѐ Ринј vendos me shumicѐ votash тѐ anѐтарѐve тѐ pranishѐm нѐ Кѐшилл.</p> <p align="center">Нени 7</p> <p>Мѐнѐра e punѐs sѐ Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј пѐрафѐрsisht пѐрцаktohet me Rregulloren пѐр punѐ e Кѐшиллит пѐр тѐ Ринј. Rregullorja miratohet me shumicѐn e votave тѐ anѐтарѐve тѐ Кѐшиллит тѐ komunѐs sѐ Dollnenit.</p> <p align="center">Нени 8</p> <p>Ky vendim hyn нѐ fuqi ditѐn e tetѐ nga dita e shpalljes нѐ Buletinin zyrtar тѐ komunѐs sѐ Dollnenit.</p> <p align="right">Крыетари i Кѐшиллит тѐ Komunѐs sѐ Dollnenit Husein Hasanoviќ</p>
<p>Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени” бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:</p> <p align="center">ЗАКЛУЧОК</p> <p>За Формирање Управен Одбор на ЈКП „Долнени“ - Долнени</p> <p>1. Се прогласува, Одлука за формирање на управен одбор на ЈКП „Долнени“ - Долнени бр.07-1900/5</p>	<p>Нѐ базѐ тѐ nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji пѐр Vetѐqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-sѐ,„ nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunѐs sѐ Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunѐs sѐ Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunѐs sѐ Dollnenit e solli кѐтѐ:</p> <p align="center">К О Н К Л У З Ё</p> <p>Пѐр themelimin e Кѐшиллит Drejtues тѐ NPK “Dollneni”-Dollnen</p> <p>1. Shpallet vendim пѐр themelimin e Кѐшиллит Drejtues тѐ NPK</p>

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ - BULETINI ZYRTAR I KOMUNËS SË DOLLNENIT

<p>донесена од советот на општина Долнени на ден 07.11.2014 година.</p> <p>2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.</p> <p>№ 08-1973/3 14.11.2014 год.</p> <p align="right">Градоначалник Боше Милошески Долнени</p>	<p>“Dollneni”-Dollnen me nr. 07-1900/05 e sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit më datën 07.11.2014.</p> <p>2. Konkluzja do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit</p> <p>Nr. 08-1973/3 14.11.2014</p> <p align="right">Prefekti Boshe Millosheski Dollnen</p>
<p>Врз основа на член 21 и 36 став 1 алинеа 5 од Законот за Локална Самоуправа („Службен гласник на РМ бр.05/02“) а согласно 21 и 28 став 1 алинеа 28 од Статутот на општина Долнени („Службен гласник на општина Долнени бр.08/05“) Советот на седницата одржана на ден 07.11.2014 година ја донесе следната.</p> <p align="center">О Д Л У К А</p> <p>Формирање Управен Одбор на ЈКП „Долнени“ – Долнени</p> <p>1. Управниот Одбор на ЈКП „Долнени“ - Долнени го сочинуваат Членовите и тоа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Севдет Адеми-од н.м Црнилиште 2. Мевлудин Угланин од н.м Лажани 3. Гиан Шерифоски од н.м Дебреште 4. Сашо Вељаноски од н.м Ропотово 5. Никола Груески од н.м Ропотово <p>2. Членовите на Управниот Одбор на ЈКП „Долнени“ - Долнени ќе ги извршуваат работните задачи согласно со Статутот на ЈКП „Долнени“ - Долнени.</p> <p>3. Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување исто така ќе биди објавена во Службен Гласник на Општина Долнени.</p> <p align="right">Претседател на Советот На општина Долнени Хусеин Хасановиќ с.р</p>	<p>Нë базë të neneve 21 dhe 36, paragrafi 1, alineja 5 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së., nr. 05/02) dhe në pajtim me nenet 21 dhe 28, paragrafi 1, alineja 28 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05), Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 07.11.2014 e solli këtë:</p> <p align="center">V E N D I M</p> <p>PËR THEMELIMIN E KËSHILLIT DREJTUES NPK “DOLLNENI”- DOLLNEN</p> <p>1. Këshillin Drejtues të NPK “Dollneni”-Dollnen e përbëjnë anëtarët edhe atë:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sevdet Ademi nga vendbanimi i Cërnilishtës. 2. Mevludin Ugljanin nga vendbanimi i Llazhanit. 3. Gian Sherifoski nga v.b i Debrështit. 4. Sasho Veljanoski nga v.b. i Ropotovës. 5. Nikolla Grueski nga v.b. i Ropotovës. <p>2. Anëtarët e Këshillit Drejtues të NPK “Dollneni” – Dollnen do t’i kryejnë detyrat e punës në pajtim me Statutin e NPK “Dollneni” – Dollnen.</p> <p>3. Vendimi hyn në fuqi nga dita e sjeljes së tij dhe gjithashtu do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.</p> <p align="right">Kryetari i Këshillit të Komunës së Dollnenit Husein Hasanoviќ</p>
<p>Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:</p> <p align="center">З А К Л У Ч О К</p> <p>За делегирање на членови во ОУ „Исмаил Кемали“ - Црнилиште</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Се прогласува, Одлука за делегирање на членови во ОУ „Исмаил Кемали“ - Црнилиште бр.07-1900/6 донесена од советот на општина Долнени на ден 07.11.2014 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. <p>№08-1973/4 14.11.2014 год.</p> <p align="right">Градоначалник Боше Милошески Долнени</p>	<p>Нë базë të nenit 10, paragrafi 4 nga Ligji për të Vepruar me Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së., nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e solli këtë:</p> <p align="center">K O N K L U Z Ë</p> <p>Për delegimin e anëtarëve në SHF “Ismail Qemali”- Cërnilishtë</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shpallet vendim për delegimin e anëtarëve në SHF “Ismail Qemali” - Cërnilishtë me nr. 07-1900/06 e sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit më datën 07.11.2014. 2. Konkluzja do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit <p>Nr. 08-1973/4 14.11.2014</p> <p align="right">Prefekti Boshe Millosheski Dollnen</p>
<p>Врз основа на член 21.36 став 1 алинеа 5 од Законот за Локална Самоуправа („Службен гласник на РМ) А согласно 21. 28 став 1 член 28 од Статутот на општина Долнени („Службен гласник на општина Долнени бр.08/05“) Советот на седницата одржана на ден 07.11.2014 година го донесе следното:</p> <p align="center">Р Е Ш Е Н И Е</p> <p>Се делегираат членови во основното училиште од ОУ „Исмаил Камили“ - Црнилиште.</p> <p>1. За членови во Училишниот Одбор од ОУ „Исмаил Камили“ се делегираат следните членови:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ајет Асаноски -советник од с. Црнилиште 2. Фарук Абдулоски- од с. Црнилиште <p>2. Именуваните членови ќе учествуваат во работата на</p>	<p>Нë базë të nenit 21.36, paragrafi 1, paragrafi 5 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së., nr. 05/02) në pajtim me nenin 21.28 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05), Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 07.11.2014 e solli këtë:</p> <p align="center">V E N D I M</p> <p>Për delegimin e anëtarëve në shkollën fillore “Ismail Qemali”- Cërnilishtë</p> <p>1. Për anëtarë në Këshillin Drejtues në SHF “Ismail Qemali” – delegohen anëtarët vijues:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajet Asanoski – Këshilltar nga fshati Cërnilishtës 2. Ibrahim Rushani – nga fshati i Cërnilishtës <p>2. Anëtarët e emëruar do të marrin pjesë në punën e Këshillit të Shkollës pranë SHF “Ismail Qemali” – Cërnilishtë në vetinë e</p>

<p>училишниот одбор при ОУ „Исмаил Кемали“ - Црнилиште, во својство на претставници од основачот на Основното Училиште.</p> <p>3. Решението влегува во сила со денот на неговото донесување, истото ќе биде објавено во Службен Гласник на општина Долнени.</p> <p align="right">Претседател на Советот На општина Долнени Хусеин Хасановиќ с.р</p>	<p>përfaqësuesve të Themeluesit të shkollës fillore.</p> <p>3. Vendimi hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij dhe i njëjti do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.</p> <p align="right">Kryetari i Këshillit të Komunës së Dollnenit Husein Hasanoviq</p>
<p>Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени” бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:</p> <p align="center">З А К Л У Ч О К</p> <p>За исплата на парична награда за освоено второ место по математика на Република Македонија</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Се прогласува, Одлука за исплата на парична награда за освоено второ место по математика на Република Македонија бр.07-1900/8 донесена од советот на општина Долнени на ден 07.11.2014 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. <p>№08-1973/5 14.11.2014 год.</p> <p align="right">Градоначалник Боше Милошески Долнени</p>	<p>Нë базë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së., nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e solli këtë:</p> <p align="center">K O N K L U Z Ë</p> <p>Për pagimin e shpërblimit në të holla për vendin e dytë të fituar për matematikë në Republikën e Maqedonisë</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shpallet vendim për pagimin e shpërblimit në të holla për vendin e dytë të fituar për matematikë në Republikën e Maqedonisë me nr. 07-1900/07 e sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit më datën 07.11.2014. 2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit <p>Nr. 08-1973/5 14.11.2014</p> <p align="right">Prefekti Boshe Millosheski Dollnen</p>
<p>Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 28 став 1 алинеја 43 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.08/05), Советот на седницата одржана на ден 07.11.2014 год. го донесе следниот:</p> <p align="center">З А К Л У Ч О К</p> <p>За исплата на парична награда за освоено второ место по математика на Република Македонија</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По Барање бр.1884/1 од 05.11.2014 год. на ОУ „Горче Петров“ – Ропотово, за доделување на награда на ученикот Славчо Премчески и наставникот Фидан Крајчески, за освоено второ место на Републичкиот натпревар по Математика, а потоа за учество на Балканско првенство кои ќе учествуваат именованите. 2. При утврдувањето на веродостојноста на барањето од страна на Советот на општина Долнени, донесе одлука да се исплати парични средства за постигнатиот успех на ученикот Славчо Премчески кој ја претставуваше општина Долнени во износ од 10.000,00 денари и 6.000,00 денари за наставникот Фидан Крајчески. 3. Се задолжува Градоначалникот да донесе Решение за исплата на горе наведените средства на именованите, согласно неговите Законски овластувања. 4. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе биде објавен во Службен гласник на општина Долнени. <p align="right">Претседател на Советот На општина Долнени Хусеин Хасановиќ с.р</p>	<p>Нë базë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së., nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e solli këtë:</p> <p align="center">K O N K L U Z Ë</p> <p>Për pagimin e shpërblimit në të holla për vendin e dytë të fituar për matematikë në Republikën e Maqedonisë</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. me kërkesën me nr. 1884/1 nga 05.11.2014 të SHF “Gjorqe Petrov” f. Ropotovë për dhënie e shpërblimit nxënësit Sllavço Premçeski dhe arsimtarit Fidanço Krajçeski për vendin e dytë të fituar në garën republikane për matematikë dhe më tej për pjesëmarrje në garat ballkanike, në të cilën do të marrin pjesë të emëruarit. 2. Gjatë përcaktimit të besueshmërisë së kërkesës Këshilli të komunës solli vendim që të paguhen mjete financiare për suksesin e arritur të nxënësit Sllavço Premçeski, i cili e përfaqësonte komunën e Dollnenit me një vlerë prej 10.000.00 denarëve dhe 6.000.00 denarë për arsimtarin Fidanço Krajçeski 3. Obligohet prefekti që të sjell vendim për pagimin e mjeteve të përmendura në pajtim me kompetencat e tija ligjore. 4. Konkluza hyn në fuqi me ditën e sjelljes së saj dhe do të jetë e shpallur në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit <p align="right">Kryetari i Këshillit të Komunës së Dollnenit Husein Hasanoviq</p>

<p>Врз основа на член 28 став 1 точка 16 од Статусот на општина Долнени (Сл, гласник на општина Долнени бр. 08/05, 04/09 и 02/10), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 07.11.2014 година донесе:</p> <p align="center">О Д Л У К А За приоритетност на проект</p> <p align="center">Член 1</p> <p>Советот на општина Долнени дава приоритет за реализација на Основан проект за партерно уредување на просторот со патеки за движење на лица со инвалидност и поставување на натстрешника за автобуско стојалиште на КП бр. 2202 дел и 369/1 за КО Ропотово, општина Долнени.</p> <p align="center">Член 2</p> <p>Оваа приоритетност се дава со цел обезбедување на финансиски средства од Министерството за финансии, преку гранд од Проект за подобрување на општинските услуги, за реализација на Основен проект за партнерно уредување на просторот со патеки за движење на лица со инвалидност и поставување на настрешница за автобуско стојалиште на КП бр. 2202 дел и 369/1 за КО Ропотово, општина Долнени.</p> <p align="center">Член 3</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.</p>	<p>Нë базë тë nenit 28, paragrafi 1, pika 16 nga nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 17.11.2014 e solli këtë:</p> <p align="center">V E N D I M Për prioritete në projekte</p> <p align="center">Neni 1</p> <p>Këshilli i komunës së Dollnenit jep prioritet për realizim të objektit themelor për rregullim parter në hapësirën me rrugica për lëvizje të personave me invaliditet dhe vendosjen e strehëve për stacioni autobusësh në PK me nr. 2202 pjesë dhe 369/1 për KK Ropotovë, komuna e Dollnenit.</p> <p align="center">Neni 2</p> <p>Ky prioritet jepet me qëllim që të sigurohen mjete financiare nga Ministria për financa nëpërmjet të Grand projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale për realizimin e projektit themelor për rregullimin parter të hapësirës me rrugica për lëvizje të personave me invaliditet dhe vendosjen e strehës për stacioni autobusësh në PK me nr. 2202 pjesë dhe 369/1 për KK Ropotovë, komuna e Dollnenit</p> <p align="center">Neni 3</p> <p>Ky vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij.</p> <p align="right">Kryetari i Këshillit të Komunës së Dollnenit Husein Hasanoviq</p>
<p>Врз основа на член 28 став 1 точка 16 од Статусот на општина Долнени (Сл, гласник на општина Долнени бр. 08/05, 04/09 и 02/10), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 07.11.2014 година донесе:</p> <p align="center">О Д Л У К А За приоритетност на проект</p> <p align="center">Член 1</p> <p>Советот на општина Долнени дава приоритет за реализација на Основан проект за поставување на ограда, партерно уредување на простор со патеки за движење на лица со инвалидност и придружна опрема на КП бр. 1425 за КО Црнилиште, општина Долнени.</p> <p align="center">Член 2</p> <p>Оваа приоритетност се дава со цел обезбедување на финансиски средства од Министерството за финансии, преку гранд од Проект за подобрување на општинските услуги, за реализација на Основен проект за партерно уредување на просторот со патеки за движење на лица со инвалидност и придружна опрема на КП бр. 1425 за КО Црнилиште, општина Долнени.</p> <p align="center">Член 3</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување</p>	<p>Нë bazë të nenit 28, paragrafi 1, pika 16 nga nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 17.11.2014 e solli këtë:</p> <p align="center">V E N D I M Për prioritete në projekte</p> <p align="center">Neni 1</p> <p>Këshilli i komunës së Dollnenit jep prioritet për realizimin e projektit themelor për vendosjen e gardhit, rregullimin parter të hapësirës me rrugica për lëvizje të personave me invaliditet dhe pajisjes shoqëruese në PK me nr. 1425 për KK Cërniishtë, komuna e Dollnenit.</p> <p align="center">Neni 2</p> <p>Ky prioritet jepet me qëllim që të sigurohen mjete financiare nga Ministria për Financa nëpërmjet të Grand projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale për realizimin e projektit themelor për vendosjen e gardhit, rregullimin parter të hapësirës me rrugica për lëvizje të personave me invaliditet dhe pajisjes shoqëruese në PK me nr. 1425 për KK Cërniishtë, komuna e Dollnenit.</p> <p align="center">Neni 3</p> <p>Ky vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij.</p> <p align="right">Kryetari i Këshillit të Komunës së Dollnenit Husein</p>
<p>Врз основа на член 28 став 1 точка 16 од Статусот на општина Долнени (Сл, гласник на општина Долнени бр. 08/05, 04/09 и 02/10), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 07.11.2014 година донесе:</p> <p align="center">О Д Л У К А За приоритетност на проект</p>	<p>Нë bazë të nenit 28, paragrafi 1, pika 16 nga nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 17.11.2014 e solli këtë:</p> <p align="center">V E N D I M Për prioritete në projekte</p>

<p align="center">Член 1</p> <p>Советот на општина Долнени дава приоритет за реализација на Основан проект за поставување на ограда, партерно уредување на простор со патеки за движење на лица со инвалидност и придружна опрема на КП бр. 309, и 310 и 327 за КО Сенокос, општина Долнени.</p> <p align="center">Член 2</p> <p>Оваа приоритетност се дава со цел обезбедување на финансиски средства од Министерството за финансии, преку гранд од Проект за подобрување на општинските услуги, за реализација на Основен проект за партнерно уредување на просторот со патеки за движење на лица со инвалидност и придружна опрема на КП бр. 309, 310 и 327 за КО Сенокос, општина Долнени.</p> <p align="center">Член 3</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.</p>	<p align="center">Neni 1</p> <p>Këshilli i komunës së Dollnenit jep prioritet për realizimin e projektit themelor për vendosjen e gardhit, rregullimin parter të hapësirës me rrugica për lëvizje të personave me invaliditet dhe pajisjes shoqëruese në PK me nr. 309, 310 dhe 327 për KK Senokos, komuna e Dollnenit.</p> <p align="center">Neni 2</p> <p>Ky prioritet jepet me qëllim që të sigurohen mjete financiare nga Ministria për Financa nëpërmjet të Grand projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale për realizimin e projektit themelor për vendosjen e gardhit, rregullimin parter të hapësirës me rrugica për lëvizje të personave me invaliditet dhe pajisjes shoqëruese në PK me nr. 309, 310 dhe 327 për KK Senokos, komuna e Dollnenit</p> <p align="center">Neni 3</p> <p>Ky vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij.</p> <p align="right">Kryetari i Këshillit të Komunës së Dollneni Husein Hasanoviq</p>
<p>Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:</p> <p align="center">ЗАКЛУЧОК</p> <p>За носење на Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени за 2014/2015 година</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Се прогласува, Одлука за програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени за 2014/15 година бр.07-1900/7 донесена од советот на општина Долнени на ден 07.11.2014 година. 2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. <p>№08-1973/7 14.11.2014 год.</p> <p align="right">Градоначалник Боше Милошески Долнени'</p>	<p>Нë базë тë nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM-së", nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e solli këtë:</p> <p align="center">K O N K L U Z Ë</p> <p>Sjelljen e programit për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2014/15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shpallet vendim për sjelljen e programit për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për vitin 2014/15 2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit <p>Nr. 08-1973/7 14.11.2014</p> <p align="right">Prefekti Boshe Millosheski Dollnen</p>
<p>Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 14 став 8 од Законот за јавни патишта ("Сл.весник на РМ" бр.84/08) и член 28 став 1 точка 12 од Статутот на општина Долнени ("Сл.гласник на општина Долнени" бр.8/05), Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 2014 год. донесе</p> <p align="center">ПРОГРАМА</p> <p>за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Долнени, за сезоната 2014/2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цел на Програмата 2. Обем, динамика и ниво на одржување 3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување на обврски на учесниците <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата 3.2 Советот на општина Долнени 3.3 Единицата на локална самоуправа 3.4 Надзорен орган 3.5 Други учесници 	<p>Нë базë тë nenit 36 paragrafi 1 pika 6 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 5/02), neni 14 paragrafi 8 nga Ligji për Rrugë Publike ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 84/08) dhe nenit 28 paragrafi 1 pika 12 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar", nr. 8/05) në seancën e mbajtur më datën _____, 2014 solli:</p> <p align="center">PROGRAM</p> <p>Për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit për sezonin 2014/2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Qëllimi i programit 6. Vëllimi, dinamika dhe niveli i mirëmbajtjes 7. Vendosmëria organizative e shërbimit për mirëmbajtje dimërore dhe detyrimet e pjesëmarrësve <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Ndërmarrje që do ti besohen punët 7.2 Këshilli i komunës së Dollnenit 7.3 Njësia e Vetëqeverisjes Lokale 7.4 Organi mbikëqyrës 7.5 Pjesëmarrës tjerë 8. Shtojca: <ol style="list-style-type: none"> 8.1 Pasqyra e pastrimit parësor të rrugëve dhe

<p>4. Прилози: 4.1 Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици</p> <p>ВОВЕД Зимското одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени е од големо значење за жителите од сите населени места, бидејќи со истото се овозможува непречен проток на сообраќајот во зимски услови, а тоа е неопходно за нормално функционирање на сите области од животот на жителите од општината.</p> <p>Временските непогоди во зимскиот период од годината се најчеста причина за нарушување на нормалниот проток на сообраќај, особено при несоодветна подготовка на надлежните органи.</p> <p>За реализација на оваа Програма неопходно е да се обезбеди одговорен однос од сите надлежни органи, а особено од општината, со што ќе се овозможат поприватливи услови за сообраќајот и рационално и економично извршување на Програмата. А особено е значајно тоа што ќе се создадат потребните услови за непречено одвивање на стопанските и други дејности.</p> <p>1. Цел на Програмата Програмата има за цел да предвиди услови за ефикасно спроведување на зимското одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени преку:</p> <ul style="list-style-type: none"> одредување на обемот на работа и нивото на чистење на снегот и голомразиците од коловозните површини; дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма; дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата. <p>2. Обем, динамика и ниво на одржување 2.1. Обем на одржување Тргувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> локални патишта и улици по соодветен приоритет, по тип на коловоз по кој се одвива сообраќајот, витални локални патишта и улици (од локален пат или улица до објектот) до објекти чие функционирање е од витално значење за општината. <p>2.2. Ниво и динамика на одржување Расчистување на коловозните површини се врши по следниот приоритет:</p> <ul style="list-style-type: none"> локални патишта и улици од прв приоритет, по кој се одвива сообраќајот по асфалтиран коловоз и кон објекти кои се од витално значење за општината; локални патишта и улици од втор приоритет, по кој се одвива сообраќајот по тампониран или земјен коловоз. <p>Отстранувањето на подмрзнатиците во услови кога нема врнежи се врши по приоритетот на локалниот пат или улица по кој се одвива сообраќајот.</p> <p>Дежурството се обезбедува континуирано во зимскиот период. Одговорните дежурни работници одржуваат контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.</p> <p>Дежурството го спроведуваат вработените од претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација и работна сила, и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.</p> <p>Локалните патишта и улици од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот или за најмногу до 5 (пет) часа по престанокот на врнежите од снег.</p> <p>Локалните патишта и улици од втор приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на локалните патишта и улици од прв приоритет.</p> <p>Претпријатието на кое му е доверена работата за зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени, треба да располага минимум со</p>	<p>rrugicave lokale</p> <p>HYRJE Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit është me rëndësi të madhe për banorët e të gjitha vendbanimeve, pasi që me të njëjtën mundësohet lëvizje e pandërprerë në trafik në kushtet dimërore, ndërsa ajo është e nevojshme për funksionimin normal në të gjitha sferat e jetës së banorëve të komunës së Dollnenit.</p> <p>Fatqeqësitë natyrore në periudhën dimërore të vitit janë shkaku më i shpeshtë për prishjen lëvizjes normale të trafikut, veçmas pas përgatitjes jo adekuate të organeve kompetente.</p> <p>Për realizimin këtij programi e domosdoshme është që të sigurohet sjellje përgjegjëse e të gjitha organeve kompetente, veçmas të atyre të komunës me çka do të mundësohen kushte më të pranueshme për komunikacionin dhe zbatimin racional dhe ekonomik të programit. Veçmas me rëndësi është ajo që do të krijohen kushtet e nevojshme për realizimin e pandërprerë të aktiviteteve ekonomike dhe veprimtarive tjera.</p> <p>1. Qëllimi i programit Programi ka për qëllim që të parasheh kushte për zbatimin efikas të mirëmbajtjes dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit nëpërmjet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Caktimit të vëllimit për punë dhe nivelit të pastrimit të borës dhe ngricave nga sipërfaqet e korsive; Definimi i punëve dhe detyrimeve të pjesëmarrësve në realizimin e këtij programi; Definimi i detyrimeve i të gjitha pjesëmarrësve në realizimin këtij programi. <p>2. Vëllimi, dinamika dhe niveli i mirëmbajtjes 2.1. Vëllimi i mirëmbajtjes Duke u nisur nga qëllimi fillestar i programit, vëllimi fizik i punëve është i përcaktuar në pajtim me përparësinë e aftësimin të korsive për funksionimin e komunikacionit edhe atë:</p> <p>Rrugët dhe rrugicat lokale sipas një përparëse përkatëse, llojit të korsisë nëpër të cilën zhvillohet komunikacioni, rrugë lokale dhe rrugica (të rrugës ose rrugicës lokale deri tek objektet) deri tek objektet, funksionimi i të cilëve është me rëndësi vitale për komunën.</p> <p>2.2. Niveli dhe dinamika e mirëmbajtjes Pastrimi i sipërfaqeve të korsive kryhet sipas përparësisë vijuese:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rrugët dhe rrugicat lokale të prioritetit të parë, me korsi të asfaltuara dhe kah objektet, të cilat janë me rëndësi vitale për komunën; Rrugët dhe rrugica lokale të prioritetit të dytë nëpër të cilave kryhet komunikacioni me korsi të tamponuar ose të dheut. <p>Largimi i ngricave në kushte kur nuk ka të reshura kryhet në bazë të prioritetit të rrugës ose rrugicës lokale, nëpër të cilën kryhet komunikacioni.</p> <p>Kujdestaria në periudhën dimërore sigurohet në kontinuitet.</p> <p>Punëtorë përgjegjës kujdestarë mbajnë kontakte me të gjitha subjektet, e zbatojnë programin dhe japin informata të nevojshme organeve kompetente dhe qytetarëve.</p> <p>Kujdestarinë e zbatojnë të punësuarit e ndërmarrjes, të cilës do t'i besohen punët, me mekanizimin e saj ose fuqinë e punës edhe atë sipas përparësisë së përcaktuar të këtij programi.</p> <p>Rrugët dhe rrugicat lokale të prioritetit të parë do të aftësohen për funksionimin e komunikacionit në kushte dimërore më së voni deri më 06,30 ora për më pak se 5 (pesë) orëve pas pushimit të të reshurave prej bore.</p> <p>Rrugët dhe rrugicat lokale të prioritetit të dytë do të aftësohen për 12-24 orë pas aftësimin të rrugëve dhe rrugicave lokale të prioritetit të parë.</p> <p>Ndërmarrja që i janë besuar punët për mirëmbajtjen e rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit duhet të posedojë minimum të mekanizimit vijues dhe fuqinë e punës vijuese: Një kamion me thikë për pastrimin e borës dhe Pesë të punësuar (punëtorë).</p> <p>Nëse është e nevojshme të përfshihet edhe mekanizim tjetër, atë e bën ndërmarrja e cilës i është besuar puna, me pëlqim paraprak të</p>
---	---

<p>следната механизација и работна сила:</p> <ul style="list-style-type: none"> - еден камион со нож за чистење на снегот; и - пет вработени (работници). <p>Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е доверена работата, по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на нарачателот.</p> <p>3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување и обврски на учесниците</p> <p>На подрачјето на општина Долнени, службата за зимско одржување ја организира Единицата на локална самоуправа – Долнени, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на истата.</p> <p>Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работа.</p> <p>Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Програмата и ќе остварува соработка со сите други субјекти задолжени за спроведување на истата.</p> <p>Функционирањето на службата за зимско одржување се остварува со следната организациска поставеност:</p> <p>3.1. Претпријатие на кое ќе му бидат доверени работите</p> <p>Претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите формира тело за организирање и раководење на службата за зимско одржување. Телото ја следи реализацијата на оваа Програма и заедно со стручната служба одлучува за преземање на потребни активности за справување со проблемите предизвикани од временските не прилики.</p> <p>Претпријатието ги има следните задолженија:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организира непрекинато 24 часовно дежурство во текот на целиот зимски период; - со специјална машина, опрема и работна рака врши чистење на снегот и посипување на песок-ризла на коловозните површини; - машината и другата потребна опрема ја одржува во исправна состојба за дејствување во зимски услови; - води комплетна документација за работата на службата за зимско одржување; - редовно и навремено го информира нарачателот и надзорниот орган за работата на службата за зимско одржување; - секојдневно изготвува и доставува извештаи за извршената работа на службата за зимско одржување до нарачателот, РЦУК- Прилеп и подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи; - организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар со цел обезбедување исправност на механизацијата и успешно дејствување на службата за зимско одржување; - за сезоната 2014/2015 година во доволни количини да обезбеди песок-ризла за посипување на коловозните површини. <p>3.2. Советот на општина Долнени</p> <ul style="list-style-type: none"> - ја усвојува оваа Програма; и - го контролира извршувањето на оваа Програма. <p>3.3. Единицата на локална самоуправа</p> <ul style="list-style-type: none"> - ги координира активностите на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата; - преку локалните средства за јавно информирање и месните заедници врши информирање за работата на службата за зимско одржување. <p>3.4. Надзорен орган</p> <p>Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на службата за зимско одржување на подрачјето на општина Долнени за сезоната 2014/2015 година.</p> <p>Надзорниот орган ги врши следните работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ја следи работата на извршителот на работите и за тоа 	<p>органит mbikëqyrës, ndërsa me urdhër të porositësit.</p> <p>3. Vendosja organizative e shërbimit për mirëmbajtje dimërore dhe detyrimet e pjesëmarrësve</p> <p>Në territorin e komunës së Dollnenit shërbimin për mirëmbajtjen dimërore e organizon njësia e Vetëqeverisjes Lokale – Dollnen, si bartëse e gjithë çështjeve dhe aktiviteteve që kanë të bëjnë në funksionimin e tërësishëm të së njëjtës.</p> <p>Nëpërmjet të organit të tij mbikëqyrës e ndjeke realizimin e programit dhe jep urdhra për punë.</p> <p>Në pajtim me ligjin për furnizime publike caktohet ndërmarrje, e cila do ta zbatojë programin dhe do të realizojë bashkëpunimin me subjektet tjera, të detyruara për realizimin e programit.</p> <p>Funksionimi i shërbimit për mirëmbajtje dimërore realizohet strukturirimi organizativ vijues:</p> <p>3.1. Ndërmarrje që do t'i besohen punët</p> <p>Ndërmarrja që do t'i besohen punët formon një trup për organizimin dhe udhëheqjen e shërbimit për mirëmbajtje dimërore. Trupi e ndjek realizimin e këtij programi dhe bashkërisht me shërbimin profesional vendos për marrjen e aktiviteteve të nevojshme për ballafaqimin me problemet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.</p> <p>Ndërmarrja i ka detyrimet vijuese:</p> <p>Pandërprerë organizon kujdestari 24 orëshe gjatë gjithë periudhës dimërore.</p> <p>Me makinë special, përgatitje dhe punë dore bën pastrimin e borës dhe mbulimin me rërë – gurë ranor në sipërfaqet e korsive;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Makinën dhe përgatitjen tjetër e nevojshme e mirëmban në gjendje të rregullt për të vepruar në kushte dimërore; -Në mënyrë të rregullt dhe në kohë e informon porositësin dhe organin mbikëqyrës për punën e shërbimit për mirëmbajtje dimërore; -Çdo ditë përgatit deh dorëzon raporte për punën e kryer të shërbimit për mirëmbajtje dimërore deri tek porositësi QRMK – Prilep dhe departamentit territorial të Ministrisë për Punë të Brendshme; -Organizon kujdestari të përhershme me pajisje dhe pajisje, pjesë rezerv dhe kuadrit profesional me qëllim të sigurimit të mekanizimit në gjendje të rregullt dhe veprimit të suksesshëm të shërbimit për mirëmbajtje dimërore; -Për sezonin 2014/15 në sasi të mjaftueshme të sigurohet rërë-gurë ranor për mbulimin e sipërfaqeve të korsive. <p>3.2. Këshilli i komunës së Dollnenit</p> <ul style="list-style-type: none"> - E miraton programin dhe - e kontrollon realizimin e këtij programi. <p>3.3. Njësia e Vetëqeverisjes Lokale i koordinon aktivitetet e të gjitha subjekteve të obliguara në realizimin e detyrave të programit; nëpërmjet mjeteve lokale për informim publik dhe bashkësive lokale bëhet informimi për punën e shërbimit për mirëmbajtje dimërore.</p> <p>3.4. Organi mbikëqyrës</p> <p>Organi mbikëqyrës e përcakton bartësin e punëve me vendim me të cilin i përcakton detyrat për realizimin e programit dhe funksionimin e shërbimit për mirëmbajtje dimërore në territorin e komunës së Dollnenit për sezonin e vitit 2013/2014.</p> <p>Organi mbikëqyrës i kryen këto punë:</p> <ul style="list-style-type: none"> e ndjek punën e kryerjes së detyrave dhe për atë përgatit dokumentacion të tërësishëm teknik; bën koordinim me organet dhe trupat e Këshillit të komunës së Dollnenit, QRMK – Prilep, njësish rajonale pranë Ministrisë për Punë të Brendshme, ndërmarrjet, bashkësitë e qytetarëve etj; jep urdhër për punë ndërmarrjes së cilës i janë besuar punët; kryen edhe punë tjera dhe detyra në lidhje me realizimin e programit. <p>3.5. Pjesëmarrës tjerë</p> <p>3.5.1. Njësia Rajonale pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme e kontrollon dhe e rregullon komunikacionin në situata të reja të krijuara në rrugët lokale dhe regionale të komunës së Dollnenit dhe çdoherë do të jetë lidhje e drejtpërdrejtë me të gjitha subjektet e obliguar me qëllim të sigurimit të pastrimit të pandërprerë të njëjtave.</p> <p>3.5.2. Organi kompetent komunal për çështje komunale kujdeset për zbatimin e vendimit për mirëmbajtjen e rendit komunal në territorin e komunës së Dollnenit në pjesën e largimit të borës dhe ngricave nëpërmjet të shërbimeve të inspektimit.</p>
--	--

<p>изготвува комплетна техничка документација;</p> <ul style="list-style-type: none"> - врши координација со органите и телата на Советот на општина Долнени, со РЦУК-Прилеп, подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани; - дава налог за работа на претпријатието на кое му се доверени работите; - врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата. <p>3.5. Други учесници</p> <p>3.5.1. Подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатите состојби на регионалните и локалните патишта во општина Долнени и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти како би се овозможило непречено чистење на истите.</p> <p>3.5.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување на комунален ред на подрачјето на општина Долнени, во делот на отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби.</p> <p>3.5.3. Државниот хидрометеоролошки завод преку РЦУК-Прилеп доставува извештаи (дневни, триндневни, неделни и месечни) за временските услови до општина Долнени, претпријатието на кое му е доверена работата и надзорот.</p> <p>3.5.4. Подрачното одделение на „ЕВН“-АД Скопје ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации.</p> <p>3.5.5. Подрачното одделение на „Македонски телекомуникации“ АД Скопје ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди и инсталации.</p> <p>3.5.6. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните (училишта, амбуланти, железнички премини, бензински пумпи, гробишта и слични објекти) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од овие објекти и простории.</p> <p>3.5.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните- сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници, ресторани и сл. објекти) преземаат мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од пред овие објекти.</p> <p>3.5.8. Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатицата од патеките и приодите пред своите домови.</p> <p>За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според Одлуката за комунален ред.</p> <p>4. Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици</p> <p>Локални патишта и улици на територијата на општина Долнени од прв и втор приоритет:</p>					
Р.б	Вид на делница	Приоритет и опис на делница	Приоритети		Вкупно I-II (км)
			I (км)	II (км)	
1.	Локален пат (асфалтиран)	I / Мажучиште – Мало Мраморани – Забрчани - Дупјачани	7		7
2.	Локален пат (асфалтиран)	I / Дупјачани - Небрегово	4		4
3.	Локален пат (асфалтиран)	I / Дупјачани - Дреновци	4,5		4,5
4.	Локален пат (асфалтиран)	I / Дупјачани - Десово	4		4
5.	Локален пат (земјен)	II / Дупјачани – Горно Село	3		3
6.	Локален пат (асфалтиран)	I / Долнени - Браилово	7		7
7.	Локален пат (асфалтиран)	I / Долнени – Сенокос – Мало Мраморани	4,5		4,5

3.5.3. Enti Shtetëror meteorologjik nëpërmjet të QRMK – Prilep, dorëzon raporte (ditore, treditore, javore dhe mujore) për kushtet klimatike në komunën e Dollnenit, ndërmarrjes, së cilës i janë të besuara punët dhe mbikëqyrja.

3.5.4. Njësia rajonale e EVN-së së Maqedonisë (KEC) Prilep i merr masat e nevojshme për pastrimin borës nga elektro instalimet e jashtme.

3.5.5. Njësia rajonale e “Telekomunikacionit maqedonas” SHA Shkup i merr masat e nevojshme për pastrimin e borës nga pajisjet sipërore të TT pajisjeve dhe instalimeve.

3.5.6. Ndërmarrjet dhe bashkësitë, objektet e hapura e të cilave përdoren nga ana e qytetarëve (shkollat, ambulancat, kalimet hekurudhore, pompat e benzinës, varrezat dhe objekte të njëjta) merren masa të shpejta dhe efikase për largimin e borës dhe të ngricave nga këta objekte dhe hapësira.

3.5.7. Ndërmarrjet, bashkësitë dhe qytetarët – pronarë, respektivisht shfrytëzues të ndërtesave dhe hapësirave afariste (shtëpi mallrash, shitore, restorante dhe objekte të njëjta) marrin masa për largimin e borës dhe të ngricave përpara këtyre objekteve.

3.5.8. Qytetarët e pastrojnë borën dhe ngricat nga rrugicat dhe hyrjet përpara shtëpive të tyre.

Për të gjitha ata që nuk kanë ti kryejnë detyrat e nevojshme do të vepronet në bazë të Vendimit për Rend Komunal.

4. Pasqyrë e pastrimit parësor të rrugëve dhe rrugicave

Rrugë dhe rrugica lokale në territorin e komunës së Dollnenit të përparësisë së parë dhe të dytë:

P.nr.	Lloji i rrugës	Përparësia dhe përshkrimi i rrugës	Prioriteti		Gjithsej I-II (km)
			I (km)	II (km)	
1.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Mazhuçishte – Mallo Mramorani – Zabërçan - Dupjaçan	7		7
2.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dupjaçan - Nebregovë	4		4
3.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dupjaçan - Drenovc	4,5		4,5
4.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dupjaçan - Desovë	4		4
5.	Rrugë lokale (me dhe)	II / Dupjaçan – Gorno Sello	3		3
6.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dollnen - Braillovë	7		7
7.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Dupjaçan – Senokos – Mallo Mramorani	4,5		4,5
8.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Lidhja me RR-513 – Novosellan-Zapollzhan	5		5
9.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Lidhja me RR-513 – Bello Pole - Vrançe	7		7
10.	Rrugë lokale (e tamponuar)	II / Vrançe - Sredorek		2	2
11.	Rrugë lokale (e kombinuar)	II / Lidhja me RR-513 - Kutleshëvë		1,5	1,5
12.	Rrugë	I / Llazhan (RR)	4,25		4,25

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ - BULETINI ZYRTAR I KOMUNËS SË DOLLNENIT

8.	Локален пат (асфалтиран)	I / Врска со РП-513 – Новоселани - Заполжани	5	5		lokale (e asfaltuar)	-512) – Debresht (RR - 513)				
9.	Локален пат (асфалтиран)	I / Врска со РП-513 – Бело Поле - Вранче	7	7	13.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	I / Llazhan (RR -512) – Koshinë	4		4	
10.	Локален пат (тампониран)	II / Вранче - Средорек		2	2	14.	Rrugë lokale (e tamponuar)	II / Ropotovë (RR -513 dhe RR -514) - Rilevë	5		5
11.	Локален пат (комбиниран)	II / Врска со РП-513 - Кутлешево	1,5	1,5	15.	Rrugë lokale (e tamponuar)	II / Kostinc (RR -514) - Slivje		2,5	2,5	
12.	Локален пат (асфалтиран)	I / Лажани (РП-512) – Дебреште (РП-513)	4,25	4,25	16.	Rrugë lokale (e tamponuar)	II / Kostinc (RR -514) – Dollgaec - Margari		5,5	5,5	
13.	Локален пат (асфалтиран)	I / Лажани (РП-512) – Кошино	4	4	17.	Rrugë lokale (e tamponuar)	II / Lidhja me RR-514 - Strovi		1	1	
14.	Локален пат (тампониран)	II / Рпотово (РП-513 и РП-514) - Рилево	5	5	18.	Rrugë lokale (e asfaltuar)	II / Lidhja me RR-514 (Kostinc) – Slepçe - Braillovë		6	6	
15.	Локален пат (тампониран)	II / Костинци (РП-514) - Сливје		2,5	2,5	19.	Rrugicë lokale (asfalt)	II / Lidhja me RR-512 – SHFQ``Liria`` - Zhitoshe		1	1
16.	Локален пат (тампониран)	II / Костинци (РП-514) – Долгаец - Маргари		5,5	5,5	20.	Rrugicë lokale (asfalt)	II / Lidhja me RR-512 – SHF``Mirçe Acev`` - Llazhan		1	1
17.	Локален пат (тампониран)	II / Врска со РП-514 - Стровија		1	1	21.	Rrugicë lokale (asfalt)	II / Lidhja me RR-513 – SHF``Vera Ciriviri - Trena`` - Debresht		1,5	1,5
18.	Локален пат (асфалтиран)	II / Врска со РП-514 (Костинци) – Слечче - Браилово		6	6	22.	Rrugicë lokale (asfalt)	II / Lidhja me RR-513 – SHFP``Pere Toshev`` - Dupjaçan		0,2	0,2
19.	Локална улица (асфалт)	II / Врска со РП-512 – ЦОУ``Лирија`` - Житоше		1	1	23.	Rrugicë lokale (me dhe)	II / Lidhja me rrugë lokale – SHFP``Pere Toshev`` - Dupjaçan		0,15	0,15
20.	Локална улица (асфалт)	II / Врска со РП-512 – ОУ``Мирче Ацев``-Лажани		1	1	Gjithsej			59,25	22,35	81,6
21.	Локална улица (асфалт)	II / Врска со РП-513 – ОУ``Вера Циривири Трена`` - Дебреште		1,5	1,5	Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e komunës së Dollnenit, e të cilave nuk është e paraparë me këtë program do të bëhet vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe me urdhër të veçantë të porositësit.					
22.	Локална улица (асфалт)	II / Врска со РП-513 – ЦОУ``Пере Тошев`` - Десово		0,2	0,2	Ky program hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.					
23.	Локална улица (земја)	II / Врска со локален пат – ПОУ``Пере Тошев`` - Дулјачани		0,15	0,15	Nr. _____ D ollnen					
ВКУПНО			59,25	22,35	81,6	Kryetar i Këshillit të komunës së Dollnenit Husein Hasanoviq					
<p>Зимското одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Долнени кои не се предвидени со оваа Програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог од нарачателот.</p> <p>Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во ``Сл.гласник на општина Долнени``.</p> <p>Број _____ год. Долнени</p> <p align="center">СОВЕТ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ПРЕТСЕДАТЕЛ Хусеин Хасановиќ</p>											